

Национална пливачка федерација

ПРОПОЗИЦИИ ЗА ЗИМСКИ И ЛЕТНИ ПРВЕНСТВА НА МАКЕДОНИЈА

ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

Член 1.

Организатор на првенствата е **Националната пливачка федерација** која преку своите органи и одбори ги утврдуваат овие пропозиции за натпреварувачката тековна сезона.

Првенствата на НПФ на Република Северна Македонија за зимската и летната сезона се одржуваат спрема Правилникот за натпревари на ФИНА И ЛЕН спрема правилата за пливање и спрема овие пропозиции.

Член 2.

Првенствата на НПФ во зимската сезона се:

Поединечно и екипно првенство на Македонија за ПОМЛАДИ ПИОНИРИ на возраст 12 години и помлади;

Поединечно и екипно првенство на Македонија за ПОСТАРИ ПИОНИРИ на возраст 14 години и помлади;

Поединечно и екипно првенство на Македонија за КАДЕТИ на возраст 16 години и помлади;

Поединечно и екипно првенство на Македонија за МЛАДИНЦИ на возраст 17 години и помлади;

Поединечно и екипно првенство на Македонија за сениори (апсолутно);

Првенствата на НПФ во летната сезона се:

Поединечно и екипно првенство на Македонија за ПОМЛАДИ ПИОНИРИ на возраст 12 години и помлади;

Поединечно и екипно првенство на Македонија за ПОСТАРИ ПИОНИРИ на возраст 14 години и помлади;

Поединечно и екипно првенство на Македонија за КАДЕТИ на возраст 16 години и помлади;

Поединечно и екипно првенство на Македонија за МЛАДИНЦИ на возраст 17 години и помлади;

Поединечно и екипно првенство на Македонија за сениори (апсолутно);

Член 3.

Право на настап на првенствата на **НПФ** имаат оние клубови и натпреварувачите кои ги задоволуваат следните услови:

- Да се регистрирани спрема статутот на **НПФ** (да ги исполнуваат сите услови наведени во статутот на **НПФ** и законот за спорт) како и **спрема регистрациониот правилник за на НПФ**
- Да по години на возраст ги задоволуваат одредбите од овие Пропозиции за секое поединечно првенство;
- Да ги исполнува сите потреби и услови према НПФ и организациите во рамките на НПФ.
- Да се задоволени сите одредби од овие пропозиции

Член 4

Сите учесници на првенствата на **НПФ** мораат да подлежат на проверка на здравствената способност во надлежните медицински установи.

Делегатот на првенствата може да побара од делегатот на клубот доказ за извршена лекарска контрола. Лекарската контрола мора да се изврши два пати во годината.

За здравствената способност на натпреварувачот, клубовите учесници гарантираат автоматски со својата пријава, и во таа смисла ги сносат сите законски и материјални одговорности.

Делегатот или врховниот судија имаат право да се посомневаат во нечија здравствена способност. Во колку делегатот на клубот нема доказ за здравствената способност на натпреварувачот должен е да во најкраток можен рок ја достави до комесарот.

Делегатот пред почетокот на натпреварите извршува контрола на Натпреварувачките легитимации и лиценци.

Член 5

Управниот одбор, преку делегатот на првенствата, задржува право да изврши допинг контрола на натпреварувачите. Допинг контрола може да изврши само овластена Комисија за допинг контрола која мора да биде во согласност со Законот за допинг на Република Македонија. Организаторот е должен да обезбеди услови за непречена работа на допинг комисиите. Управниот одбор е должен да ги објави наодите од комисиите.

Член 6

Првентсвата на Македонија се **отворени** за сите возрасни категории. Апсолутното првентсво е отворено.

Член 7

На сите првенства победник во секоја индивидуална дисциплина и штафета, добива наслов првак на Македонија за тековната година за категоријата која одговара и сезона.

Прогласување на победникот во поединачна конкуренција во индивидуалните и штафетните дисциплине, се извршува по завршувањето на една дисциплина на програмата, а екипниот победник одма после завршување на целокупниот програм на натпреварувањето.

Член 8

ПРИЈАВИ

Пријави за натпреварувачите за сите првенства на НПФ се вршат преку електронски фајл кој е достапен минимум 10 дена пред одржување на првенствата.

Во стартната пријава треба да се наведе сите податоци кој образецот ги бара, а нарочито: Име и презиме на натпреварувачот, пол и тачен датум на раѓање, идентификационен број (од регистрација), во делот каде се пријавуваат дисциплините да се наведи тачно време , место и датум каде е испливано.

Штафета по програма на такмичењето се пријавува пред почеток на делот на програмот кај врховниот судија. Клубот кој не доставил состав на штафетите во дадениот рок, штафетата ќе биде дисквалификувана, а клубот ќе биде казнет према утврдениот ценоник на НПФ

Пријавите се вршат најкасно 5 дена пред такмичењето.

Делегатот на клубот е должен да на состанок на делегатите ја поседува пријавната листа поради контрола на пријавата. Пријавите се вршат по електронски пат на официјална електронска пошта доставена од страна на НПФ.

На состанок на делегатите се пријавува следно:

Име и презиме на акредитиран делегат од клубот **име и презиме како и судијата кој клубот го пријавува.**

Член 9

Доколку на состанокот на делегатите на првенството, делегатот на некои клуб или службено лице изрази сомнение на пријавениот резултат, делегатот на натпреварот може да побара доказ за пријавениот резултат. Доколку делегатот на клубот не е во можност да докаже во тој момент исправноста на пријавениот резултат, должен е во рок од 24 часа приложи доказ за вистина на резултатот. Оваа обавеза делегатот на првентсвото ја става во записник.

Во случај да Клубот не го исполни ова барање , такмичарот на кого се однесува овој приговор, ќе биде дисквалификуван а резултатите ќе се бришат од записникот, а ако натпреварувачот освоил медал ќе го врати на НПФ и против клубот ќе се покрене дисциплинска постапка.

Член 10

ПРАВО НА НАСТАП

Прветството на Македонија за млади пионери - секој клуб има право да пријави неограничен број на натпреварувачи во секоја индивидуална дисциплина на програмот и 2 штафети по дел. Еден натпреварувач има право да плива највише по 2 индивидуални дисциплини во дел и штафета;

Прветството на Македонија за стари пионери - секој клуб има право да пријави неограничен број на натпреварувачи во секоја индивидуална дисциплина на програмот и 2 штафети по дел. Еден натпреварувач има право да плива највеќе по 2 индивидуални дисциплини по дел и штафети;

Прветството на Македонија за кадети - секој клуб има право да пријави неограничен број на натпреварувачи во секоја индивидуална дисциплина на програмот и 2 штафети по дел. Еден натпреварувач има право да плива по 2 индивидуални дисциплини во дел и штафети;

Прветството на Македонија за младинци - секој клуб има право да пријави неограничен број на натпреварувачи во секоја индивидуална дисциплина на програмот и 2 штафети по дел. Еден натпреварувач има право да плива по 2 индивидуални дисциплини по дел и штафети;

Прветството на Македонија за сениори - секој клуб има право да пријави неограничен број на натпреварувачи во секоја индивидуална дисциплина на програмот и 2 штафети подел. Еден натпреварувач има право да плива неограничен број на индивидуални дисциплини и штафети, додека за екипно бодување дисциплините кој ќе ги плива мора да бидат однапред означени и тоа максимум по 2 дисциплини по дел и штафета;

Член 11

ОДЈАВИ

Пријавениот натпреварувач може да се одјави најкасно на техничкиот состанок на делегатите и то еден ден пред почетокот на првенството на које се однесува пријавата. Одјавата се врши по електронски пат или најкасно на техничкиот состанок.

Во случај да натпреварувачот не настапи на една трка во еден дел на такмичењето без оправдани причини не може да настапи ни во една дисциплина на програмот до крајот на тој дел на такмичењето вклучувајќи ја и штафетата, а резултатите што евентуално ги постигнал на во тој дел се бришат.

Ако натпреварувачот се разболи или повреди после состанок на делегатите или за време на натпреварите дежурниот лекар ќе утврди дали е способен да се натпреварува во продолжение на првеството. Ако лекарот утврди дека натпреварувачот не е способен да се натпреварува се одјавува од сите натпревари до крајот на првенството без санкции. Ова збиднување делегатот го става во записник.

Член 12

ПРИЈАВНИ ТАКСИ И ЛИМИТИ

Клубовите пријавени за првенствата на Македонија се должни да спрема бројот на пријавени пливачи на списокот уплатат такса за стартарина, освен ако е одјавен на техничкиот состанок на делегатите.

Пријавните такси, се во висина кој ја одредува УО на НПФ, и се уплаќаат исклучиво на ж - ска или на одговорното лице на техничкиот состанок на делегатите или на техничкиот организатор на првенството. Клубовите се должни да ја уплатат стартарината пред почетокот на натпреварите.

На првенствата на Македонија нема лимити.

Член 13

БОДУВАЊЕ

Првенствата на Македонија се екипни за млади пионери, стари пионери, кадети, младинци и сениори.

Бодувањето се врши со мали бодови (20;18;16;14;12;11;10;9;) и тоа до 8 место во секоја дисциплина и тоа максимум по двајца натпреварувачи од клуб во секоја дисциплина. Штафетите се бодуваат двојно И тоа по една од клуб во соодветна категорија.

Член 14

РЕДОСЛЕД НА НАТПРЕВАРУВАЧИТЕ ПО ГРУПИ

Составот на групите во сите индивидуални дисциплини и штафетни дисциплини кој се на програмата на пионерските, кадетските, младинските и сениорските првенства, се одредува со Правилникот за пливачки натпревари на НПФ. Тоа значи да спрема бројот на пријавени натпреварувачи за поедината дисциплина се одреди бројот на групите на основа на вредност на резултат. Групите со најдобар резултат ќе настапат како последна во таа дисциплина.

Најдобриот пливач по пријавено време, е носител е на последната група.

Член 15

САТНИЦА ПРВЕНСТВА

Првентсвата почнуваат во 9 часот предпладне а поладне во 17 часот. Распливувањето започнува 1 час пред почетокот на натпреварите. Сатницата може да се промени по барање на организаторот.

Член 16

СОСТАНОК НА ДЕЛЕГАТИТЕ

Техничкиот состанок на делегатите се одржува еден ден пред почетокот на првентсвото а по потреба во текот на првентсвото или во друго време на барање на делегатот на првентсвото или по правилникот за пливачки натпревари на НПФ. На сосотанокот на делегатите се утврдува стартната листа. Корекција на стартната листа се врши исклучиво ако е направена грешка во обработката.

Доколку оранизаторот на такмичењето има потреба од измена на сатницата на првенството, должни се да благовремено ги известат сите клубови учесници.

Со сотанокот на делегатитите раководи делегатот на натпреварите и врховниот судија.

На состанокот на делегатите присуствуваат акредитирани делегати од клубовите учесници.

Член 17

НАГРАДИ

На сите првенства на НПФ, натпреварувачите кој освоиле пласман за прво, второ и трето место во секоја индивидуална и штафетна дисциплина, се наградуваат со медаљи(златна, сребрена и бронзена) или дипломи.

На екипните првенства НПФ ќе бидат доделени пехари за трите првопласирани екипи.

Во поединечните првентсва се доделува пехар за најдобриот пливач и пливачка во секоја категорија според однапред утврден правилник.

УО може или организаторот може на поединците и екипите додели и посебни награди. Начинот како се врши наградувањето, односно критериумот како и наградите морат да се објават пред почетокот на натпреварите.

Член 18

МЕРЕЊЕ НА ВРЕМЕ

Мерењето на времето е електронско.

Во исклучителни ситуации по одобрување на врховниот судија на натпреварот, во случај да електронските уреди за мерење на времето откаже, мерењето може да се изведе и рачно. Резултатите мерени рачно не може да се признаат како рекорди. Во случај да се само некои трки за време на натпреварот мерени рачно врховниот судија ќе ги назначи како рачно мерени трки.

Член 19

РЕКОРДИ

Објавување на соборени рекорди на Македонија, дозволено е само ако на раководството на првентството биде доставени официјална листа на рекорди.

Организаторот е должен доколку се задовелени условите од претходниот став, да објави рекорд и истиот го регистрира во записникот на првентството со доказ за измерено време и се пополнува во одговарачки образец.

Рекордите се евидентираат и водат и верификуваат **спрема правилникот за рекорди на НПФ,**

Член 20

ЖАЛБИ

Акредитираниот делегат кој го претсвавува клубот натакмичењето има право да поднесе жалба незадоволен од одлуката или текот на такмичењето.

Жалбата исулучиво се поднесува спрема одредбите од **Правилникот за пливачки натпревари на НПФ.**

Висината на жалбата ја утврдува УО.

Член 21

ОТВАРАЊЕ И ЗАТВАРАЊЕ НА ПРВЕНТСТВОТО

Службено отварање на првентството се одржува пред почетокот на попладневниот дел од првиот ден од такмичењето.

Клубовите се должни да учествуваат во дефилето на церемонијата на отварањето.

Службено отварање на првенствата го врши претставник од НПФ или лице кој ќе го одреди организаторот во договор со делегатот на првенството.

Во церемонијата на отварањето обавезно е да се интонира химната и подигањето на државното знаме на Република Северна Македонија.

Член 22

СУДИИ И СЛУЖБЕНИ ЛИЦА

На сите првенства, Одборот на судиите го делегира врховниот судија, starterот, главниот мерач на време и други судии во зависност од потребите за поголем број на званичните лица.

Делегатот на првенството го делегира УО. Трошковите на делегираните судии и делегатот на првенството паѓаат на терет на НПФ.

Екипите учесници можат да пријавуваат судија кај врховниот судија кој предложениот судија го вметнува во судиското жири. Судиите кои доаѓаат на предлог на клубот трошковите за нив ги покрива самиот клуб.

Клубовите можат да контактираат со раководството на натпреварите само преку акредитираниот делегат претставник на клуб кој се смета за службено лице и со своите обврски започнува со почетокот на состанок на делегатите а завршува со завршување на првенството.

Член 23

На првенството на Македонија забрането е на тренерите и другите неслужбени лица да присуствува на плочките околу базенот и заградениот простор, Доколку тренерот и друго лице на ја почитуваат одредбата од овој член, врховниот судија е должен да на пливачот на кого е вршено влијание се дисквалификува, а тренерот се пријави на делегатот на такмичењето кој исто така може да се казни парично спрема правилникот за пливачки натпревари на НПФ.

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

Член 24

**ПОЕДИНАЧНО И ЕКИПНО ПРВЕНСТВО ЗА ПОМЛАДИ ПИНЕРИ
(ЗИМСКИ)**

I дел	II дел	III дел	IV дел
50 краул	50 градно	50 грбно	50 делфин
100 делфин	100 грбно	400 краул	200 грбно
200 градно	200 слободно	100 градно	100 краул
	100 мешано		200 делфин
4x50 слободно	4x50 мешано	4x50 слободно (2мажи/2жени)	4x50 мешано (2мажи/2жени)

**ПОЕДИНАЧНО И ЕКИПНО ПРВЕНСТВО ЗА ПОСТАРИ ПИНЕРИ, КАДЕТИ, МЛАДИНЦИ И СЕНИОРИ
(ЗИМСКИ)**

I дел	II дел	III дел	IV дел
50 краул	50 градно	50 грбно	50 делфин
100 делфин	100 грбно	400 краул	200 грбно
200 градно	200 слободно	100 градно	100 краул
400 мешано	100 мешано	200 делфин	200 мешано
	1500 краул		800 краул
4x50 слободно	4x50 мешано	4x50 слободно (2мажи/2жени)	4x50 мешано (2мажи/2жени)

Напомена: Сениорските такмичења се отворени и се поединечни без ограничување на бројот на индивидуални настапи, а за екипно бодување се означуваат однапред предвидените дисциплине и тоа највише 2 дисциплини по дел и штефета.

**ПОЕДИНАЧНО И ЕКИПНО ПРВЕНСТВО ЗА ПОМЛАДИ ПИНЕРИ
(ЛЕТНИ)**

I дел	II дел	III дел	IV дел
50 краул	50 градно	50 грбно	50 делфин
100 делфин	100 грбно	400 краул	200 грбно
200 градно	200 слободно	100 градно	100 краул
4x100 слободно	4x100 слободно (2мажи/2жени)	4x200 слободно	4x100 мешано

**ПОЕДИНАЧНО И ЕКИПНО ПРВЕНСТВО ЗА ПОСТАРИ ПИНЕРИ, КАДЕТИ, МЛАДИНЦИ И СЕНИОРИ
(ЛЕТНИ)**

I дел	II дел	III дел	IV дел
50 краул	50 градно	50 грбно	50 делфин
100 делфин	100 грбно	400 краул	200 грбно
200 градно	200 слободно	100 градно	100 краул
400 мешано	200 меШано	200 делфин	
	1500 краул		800 краул
4x100слободно	4x100слободно (2мажи/2жени)	4x200слободно	4x100мешано

ОБВРСКИ НА ОРГАНИЗАТОРОТ НА ПРВЕНТВОТО

Организаторот на првенството ги има следните обврски:

Да обезбеди награди за пласираните натпреварувачи , медаљи пехари идруги награди; да ги сноси трошковите на делегатот на натпреварот, врховниот судија , starterот, главниот мерач на времетои другите делегирани судии од страна на Судискиот одбор на НПФ. Да обезбеди и сноси трошкови за апаратурата за електронско мерење и обработка на податоци; Да договорно финансики помогне организаторот на прватвата. Да достави до сите клубови учесници стартна листа и друг потребен матерјал за фукцнија на првенството; Да го достави во рок од 3 дена записникот од првенството до сите клубови по еден а во канцеларијата на НПФ да достави 3 записник. Да изработи записник по упатството за изработка од правилникот за пливачки натпревари на НПФ.

Член 30

ОБВРСКИ НА ТЕХНИЧКИОТ ОРГАНИЗАТОР

Техничкиот организатор на првенствата ги има следниите обврски:

Да ги изврши обврски кои произлегуваат од распишаниот конкурс и договор за организација на првенства на НПФ како и сите обврски кои произлегуваат и се утврдуваат со овие пропозиции; Да обезбеди сите потребни услови за непречена и ажурна работа на раководството на такмичењето; Да обезбеди допуна на судиското жири; односно доволен број судии кои ќе је осигура регуларноста на натпреварот., како и доволен број на мерачи на време; Да обезбеди озвучување; Да осигура ред на пливалиштето и изврши други обаврски кои произлегуваат од овој правилник за пливачките натпревари на НПФ.

Член 31

Управниот одбот го задржува правото, да во случајда нема заинтересирани за организација на Прветсвата, ги преземе и во потполност ги организира Првенсвата на Макеоднија под посебни услови.

Член 32

Неизвршување на обврските на овие пропозиции и одлуката на раководство на такмичењата повлекува со себе дисциплионска постапка против прекршителот.

Член 33

Све што не е опфатено со овие пропозиции важи со одредбите на Правилникот за пливачки натпревари на НПФ како и одредбите од ФИНА правилата за пливање


За она што не е опфатено со Правилникот, Правилата и Пропозициите се применува мислење од Делегатот или Врховниот судија на натпреварот

Член 34

За мислење за овие Пропозиции покрај усвојувањето од страна на Управниот одбор, надлежен е делегатот.

Член 35

Овие пропозиции важат од



О Д Л У К А

Член 1

Летното национално првенство ќе се одржи на базенот Аеродром во деновите 04. и 05. јули 2021 според пропозициите за натпревари на НПФ.

Член 2

Право на настап на првенството имаат само клубови ченки на НПФ според регистарот на НПФ.

Член 3

Клубови кој не платиле стартарината или котизација за минатото државно првенство немаат право на настап.

Член 4

За технички организатор на првенството се определува клубот ПК ДЕЛФИН ,СКОПЈЕ со адреса Бул: Јане Сандански 19/2-3 Скопје. Клубовите членки најдоцна до вторник (02.07.2021 година) должни се да уплатат парични средства за техничка организација на првенството во висина од 1.500,00 ден на ПК „ДЕЛФИН СКОПЈЕ „СКОПЈЕ, на следната жиро сметка 330100196670008 на КАПИТАЛ БАНКА со целна ознака уплата за техничка организација на натпревар, а сите клубови се должни да уплатат и стартарина по пливач 500, 00 ден..

Член 5

Поради Ковид пандемијата целосно ќе се почитува Протоколот на НПФ за организација на натпревари усвоен од Владата на Северна Македонија и натпреварот ќе се одвива без присуство на публика со посебен начин на организирање на деловите и програмата на натпреварот.

За истото сите клубови кои ќе испратат пријава за учество ќе бидат информирани непосредно пред натпреварот.

Член 6


Сите клубови се должни да ги испратат пријавите за своето учество со име и презиме на пливачите, година на раѓање, дисциплини на кои ќе настапат пливачите најдоцна до 02.07.2021 година до 16:00 на следниот маил: aleksandar@yahoo.com во ленокс формат.

СИТЕ ПРИЈАВИ КОИ ЌЕ ПРИСТИГНАТ ПОДОЦНА ОД ОПРЕДЕЛЕНОТО НЕМА ДА БИДАТ ПРИМЕНИ.

Член 7

Поради Ковид пандемијата на натпреварот ќе биде дозволен влез само за тренери на клубовите учесници на натпреварот.

Клубовите имаат право да пријават 1 тренер доколку имаат до 10 пливачи, 2 тренери доколку имаат од 11 до 20 пливачи и 3 тренери за клубови кои ќе пријават 21 или повеќе пливачи.



НАЦИОНАЛНА ПЛИВАЧКА ФЕДЕРАЦИЈА

NATIONAL SWIMMING FEDERATION

Клубовите се должни да испратат име и презиме на тренерите заедно со официјалната пријава на клубот.

Член 8

За официјален делегат на ова првенство се назначува г-дин Боро Блажевски.

Скопје 28.06.2021 година

НАЦИОНАЛНА ПЛИВАЧКА ФЕДЕРАЦИЈА

Претседател

мр Александар Филипчев

Kont. adresa: Сала КК Работнички, Градски Парк, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија тел +389 78 386 236; +389 70 27 97 34; e-mail: aleksandar@yahoo.com swimmkd_b@hotmail.com